

Службен гласник на општина Пласница

Број 6/2022 година примерокот е бесплатен



**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ПЛАСНИЦА**

opstina_plasnica@yahoo.com
045/287-086
045/207-087

Службен гласник на општина Пласница

СОДРЖИНА

1. Заклучок за објавување на Одлука за давање на согласност за намена на инвестиција.....3
2. Заклучок за објавување на Одлука за утврдување на приоритет на проект.....4
3. Заклучок за објавување на Одлука за усвојување на квартален финансиски извештај K1 и K2 за прв квартал во 2022 година.....5
4. Заклучок за објавување на Одлука за давање на согласност за дополна на Годишниот план за вработување во општина Пласница за 2022 година.....7
5. Заклучок за објавување на Одлука за забрана за движење на стоки заради напасување на стока на подрачјето на општина Пласница.....8
6. Заклучок за објавување на Одлука за забрана за утврдување на надоместок на штета предизвикана од каснување од бездомни кучиња.....10

Службен гласник на општина Пласница

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) член 30 став 1 точка 3 и член 31 став 2 од Статутот на општина Пласница, Градоначалникот на општина Пласница го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлука за давање на согласност за намена на инвестиција

1. Се прогласува, Одлука за давање на согласност за намена на инвестиција бр.08-352/3, донесена од Советот на општина Пласница на ден 22.06.2022 година.
2. Заклучокот ќе се објави во „Службен гласник на општина Пласница“.

**Број 09-366/1
22.06.2022 година
Пласница**

**Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) член 17 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Пласница (Сл.Гласник на Општина Пласница бр.02/2006 и 03/2019 година) Советот на Општина Пласница на 9-тата седницата одржана на ден 22.06.2022 година, ја донесе следнава:

О Д Л У К А

за давање на согласност за намена на инвестиција

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Пласница дава согласност за намена на инвестиција со цел реализација на Проектот за изградба на општински пат до земјоделско земјиште во с.Лисичани – општина Пласница.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување и истата ќе се објави во „Службен гласник на Општина Пласница“.

**Број 08-352/3
22.06.2022 година
Пласница**

**Совет на општина Пласница
Претседател
Амел Рамески**

Службен гласник на општина Пласница

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) член 30 став 1 точка 3 и член 31 став 2 од Статутот на општина Пласница, Градоначалникот на општина Пласница го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлука за утврдување на приоритет на проект

1. Се прогласува, Одлука за утврдување на приоритет на проект бр.08-352/4, донесена од Советот на општина Пласница на ден 22.06.2022 година.
2. Заклучокот ќе се објави во „Службен гласник на општина Пласница“.

Број 09-366/2
22.06.2022 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) член 17 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Пласница (Сл.Гласник на Општина Пласница бр.02/2006 и 03/2019 година) Советот на Општина Пласница на 9-тата седницата одржана на ден 22.06.2022 година, ја донесе следнава:

О Д Л У К А за утврдување на приоритет на проект

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Пласница ГО ОДОБРУВА како приоритетен за реализација следниот проект:

- **Изградба на општински пат до земјоделско земјиште во с.Лисичани – општина Пласница.**

Член 2

Овој проект ќе биде составен дел од Програма за изградба, реконструкција, санација, одржување и заштита на локалните патишта, улици и мостови на територијата на општина Пласница по сите населени места за 2022 година.

Службен гласник на општина Пласница

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување и истата ќе се објави во „Службен гласник на Општина Пласница“.

Број 08-352/4
22.06.2022 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Амел Рамески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) член 30 став 1 точка 3 и член 31 став 2 од Статутот на општина Пласница, Градоначалникот на општина Пласница го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлука за усвојување на квартален финансиски извештај K1 и K2 за прв квартал во 2022 година

1. Се прогласува, Одлука за усвојување на квартален финансиски извештај K1 и K2 за прв квартал во 2022 година, бр.08-352/5, донесена од Советот на општина Пласница на ден 22.06.2022 година.
2. Заклучокот ќе се објави во „Службен гласник на општина Пласница“.

Број 09-366/3
22.06.2022 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски

Службен гласник на општина Пласница

Врз основа на член 32 став 2 и 4 од Законот за финансисрање на единиците на локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и 244/19 година) член 17 став 2 и 3 од Статутот на општина Пласница („Сл. Гласник на Општина Пласница бр.02/2006 и 03/2019 год) како и согласно член 147 од Деловникот за работа на Советото на општина Пласница („Сл. гласник на Општина Пласница бр.02/2006 и 03/2019 год), Советот на општина Пласница на седницата одржана на ден 22.06.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на квартален финансиски извештај К1 и К2 за прв квартал во 2022 година

Член 1

Со оваа одлука се усвојува квартален финансиски извештај К1 и К2 за прв квартал во 2022 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавивање во „Службен гласник на општина Пласница“.

Број 08-352/5
22.06.2022 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Амел Рамески

Службен гласник на општина Пласница

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/02) член 30 став 1 точка 3 и член 31 став 2 од Статутот на општина Пласница, Градоначалникот на општина Пласница го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлука за давање на согласност за дополна на Годишниот план за вработување во општина Пласница за 2022 година

1. Се прогласува, Одлука за давање на согласност за дополна на Годишниот план за вработување во општина Пласница за 2022 година, бр.08-352/6, донесена од Советот на општина Пласница на ден 22.06.2022 година.
2. Заклучокот ќе се објави во „Службен гласник на општина Пласница“.

Број 09-366/4
22.06.2022 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски

Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/2002), а во согласност со член 20-а и член 20-б, став 11 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник бр.27/14, 199/14 ,27/16, 35/2018, 198/2018, 143/19 14/2020 и 302/2020 година), Советот на општина Пласница, на седницата одржана на ден 22.06.2022 година ја донесе следнава:

О Д Л У К А

за давање на согласност за дополна на Годишниот план за вработување во општина Пласница за 2022 година

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Пласница дава согласност за дополна на Годишниот план за вработување во општина Пласница, со бр. 04-351/1 од 15.06.2022 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување и истата ќе се објави во „Службен гласник“ на Општина Пласница.

Број 08-352/6
22.06.2022 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Амел Рамески

Службен гласник на општина Пласница

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) член 30 став 1 точка 3 и член 31 став 2 од Статутот на општина Пласница, Градоначалникот на општина Пласница го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлука за забрана за движење на стоки заради напасување на стока на подрачјето на општина Пласница

1. Се прогласува, Одлука за забрана за движење на стоки заради напасување на стока на подрачјето на општина Пласница, бр.08-352/7, донесена од Советот на општина Пласница на ден 22.06.2022 година.
2. Заклучокот ќе се објави во „Службен гласник на општина Пласница“.

Број 09-366/5
22.06.2022 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ бр.5/2002 год.), и член 17 став 1 точка 3 од Статутот на општина Пласница („Службен гласник на општина Пласница бр.02/2006 и 03/2019 гдина), Советот на општина Пласница на седницата одржана на ден 22.06.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за забрана за движење на стоки заради напасување на стока на подрачјето на општина Пласница

Член 1

Со оваа одлука се врши забрана за движење на стоки на подрачјето на општина Пласница по сите населени места.

Член 2

Забраната од член 1 од оваа одлука се однесува за следните подрачја/реони и тоа: место викано ќорќица, кафојца, оречкилак, лакине, питран, ижишта, мусоно, ветарник, подгробишта, орлојца, стрмоштица, азиачешма, стрмол, рамништа, сијанива, пив, наполе, ширгојца.

Член 3

Оваа одлука ќе ја спроведува, комисија формирана од страна на Советот на општина Пласница со арх.бр.08-243/11 од 09.03.2022 година, како и заедничката комисија формирана од страна на месните самоуправи во н.м.Преглово и

Службен гласник на општина Пласница

н.м.Пласница, во соработка со Министерството за внатрешни работи – Полициска станица Македноски Брод.

Надзорот на спроведување на одредбите на оваа одлука, како и спроведувањето на истата ќе врши Комисија за утврдување на процена на полски штети формирана од Советот на општина Пласница, како и заедничка комисија формирана од Месните заедници на Пласница,Преглово, Лисичани и Дворци.

Член 4

Правно лица кои ќе се затекнат во правење на полски штети односно да напасува стока во забранетите реони или поставува времени објекти на сопственост од друго лице во наведените реони во член 2 од локалниов пропис во период од месец април во тековната календарска година до залучно со месец септември во тековната календарска година ќе следуваат казни согласно важечките законски прописи.

Покрај казните кој ќе следуваат сигласно оваа одлука, на правното лице ќе му се изречет и прекршочна санкција привремена забрања за вршење на дејност во траење од една до три години.

Со глоба од 500 евра до 1500 евра во денарска противреднсот ќе се казни и физичко лице ако стори некоје од дејствијата наведени во член 4 од овој пропис од локално значење.

Член 5

По еден примерок од оваа одлука ќе биде доставен до сите сточари, на порачјето на општина Пласница, Месните самоуправи во општина Пласница, Полициската станица во Македноски Брод, Министерството за земјоделство шимарство и водостопанство - Подрачната канцеларија Македноски Брод, како и до Агенција за финансиска подршка и рурален развој.

Член 6

Со донесување на оваа одлука, престанува да важи одлуката со архивски број. 08-250/18 од 10.04.2018 година.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Пласница,,

Број 08-352/7
22.06.2022 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Амел Рамески

Службен гласник на општина Пласница

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) член 30 став 1 точка 3 и член 31 став 2 од Статутот на општина Пласница, Градоначалникот на општина Пласница го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлука за забрана за утврдување на надоместок на штета предизвикана од каснување од бездомни кучиња

1. Се прогласува, Одлука за забрана за утврдување на надоместок на штета предизвикана од каснување од бездомни кучиња, бр.08-352/8, донесена од Советот на општина Пласница на ден 22.06.2022 година.
2. Заклучокот ќе се објави во „Службен гласник на општина Пласница“.

Број 09-366/6
22.06.2022 година
Пласница

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" број 05/02), Советот на општина Пласница на 9-тата седница, одржана на 22 јуни 2022 година, донесе:

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КАСНУВАЊЕ ОД БЕЗДОМНИ КУЧИЊА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува надоместок на материјална и нематеријална штета (во натамошен текст: штета) што го исплаќа општина Пласница на граѓани предизвикана од каснување на бездомни кучиња, случена на јавни површини на подрачјето на општина Пласница. Под каснување од бездомни кучиња се подразбира угриз и нанесени гребаници врз телото на оштетените граѓани.

Член 2

Висината на надоместокот од член 1 став (1) на оваа одлука не може да биде повисок од 30.000,00 денари. Средствата од став (1) на овој член се обезбедуваат од Буџетот на општина Пласница.

Службен гласник на општина Пласница

Член 3

Начинот и постапката за утврдување и исплата на надоместокот на штета на граѓани предизвикана од каснување од бездомни кучиња на јавните површини на подрачјето на општина Пласница поблиску ќе се уреди со правилник.

Правилникот од став (1) на овој член ќе го донесе Градоначалникот на општина Пласница во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Градоначалникот со решение формира Комисија за постапување по барања за надоместок на штета предизвикана од каснувања од бездомни кучиња на граѓани на јавните површини на подрачјето на општина Пласница (во натамошен текст: Комисија). Комисијата се состои од 3 члена и се формира од редот на администрацијата на општина Пласница

Член 5

Врз основа на предлог на Комисијата од член 4 на оваа одлука, Градоначалникот и подносителот на барањето за надоместок на штета предизвикана од каснувања од бездомни кучиња, ќе склучат спогодба за исплата на соодветен справедлив износ.

За барањата за надоместок на штета предизвикана од каснувања од бездомни кучиња поднесени до општина Пласница преку адвокат, општината не исплаќа средства за адвокатски трошоци на барателот направени со поднесеното барање.

Член 6

Постапката за утврдување на висината, исплатата и начинот на решавање на барањата од граѓаните за надоместок на штета ќе се применува и на започнати судски постапки против општината за надомест на штета предизвикана од каснување на бездомни кучиња, доколку за тоа страните се согласат.

За судските постапки од ставот (1) на овој член, кои ќе завршат со склучување на спогодба за исплата на справедлив износ на барателите, општината ќе ги исплати настанатите трошоците на тужителите во судската постапка, се до нејзиното запирање.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Пласница”.

Број 08-352/8
22.06.2022 година
Пласница

Совет на општина Пласница
Претседател
Амел Рамески